

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 и 51/11), **Општина Струмица**, на ден **05.12.2011** година, донесе

Одлука за спроведување на стратегиска оцена

1. За планскиот документ **Локална урбанистичка планска документација за КП 7752, вон населено место- Општина Струмица** кој го донесува **Советот на Општина Струмица** потребно е да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животната средина.
2. Како органи засегнати од имплементација на планскиот документ **Локална урбанистичка планска документација за КП 7752, вон населено место- Општина Струмица** се определуваат следните: **Министерство за животна средина и просторно планирање, Општина Струмица**.
3. За планскиот документ **Локална урбанистичка планска документација за КП 7752, вон населено место- Општина Струмица**, за чија изработка е одговорна **Општина Струмица**, а го донесува **Советот на Општина Струмица**, донесувањето на планскиот документ **Локална урбанистичка планска документација за КП 7752, вон населено место- Општина Струмица** ќе има влијание врз животната средина.
4. Обемот на извештајот за стратегиска оцена треба да ги опфати следните аспекти: **влијанија врз населението и човековото здравје, влијанија врз социо- економската состојба, влијанија врз квалитет на амбиентниот воздух, влијание врз квалитет на површински и подземни води, влијание врз почва, влијание поврзани со управување со отпад, влијание од бучава, влијание врз флора и фауна, влијание врз предел, влијание врз материјални добра, влијание врз културно и историско наследство, влијание од несреќи и хаварии и прекугранично влијание.**
5. Одлуката заедно со формуларите за определување на потребата од спроведување на стратегиска оцена се објавува на веб страната на **Општина Струмица** на следната веб адреса/и: **www.strumica.gov.mk** .
6. Против оваа одлука јавноста има право на жалба жалба до **Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка во работен однос во втор степен** во рок од 15 дена од денот на објавување на одлуката на веб страната.

ОПШТИНА СТРУМИЦА
Градоначалник,
Зоран Заев